

Рудници БАЊАНИ АД Скопје

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
за годината завршена на 31 декември 2023 година,
со извештај на независниот ревизор

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
за годината завршена на 31 декември 2023 година,
со извештај на независниот ревизор

СОДРЖИНА

	<u>Страна</u>
ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР	3 - 4
БИЛАНС НА УСПЕХ	5
ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА	6
ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА	7
ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО ГЛАВНИНАТА	8
ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ	9
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ	10 - 30
Додатоци	
Додаток 1 - Годишен извештај за работа	
Додаток 2 - Годишна сметка	

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

До Акционерите и Одборот на директори на Рудници БАЊАНИ АД Скопје

Ние извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на Рудници БАЊАНИ АД Скопје што ги вклучуваат извештајот за финансиската состојба заклучно со 31 декември 2023 година, билансот на успех, извештајот за сеопфатна добивка, извештајот за промени во главнината, извештајот за парични текови за годината што заврши тогаш, прегледот на значајните сметководствени политики и други објаснувачки информации.

Одговорност на раководството за финансиските извештаи

Раководството на Рудници БАЊАНИ АД Скопје е одговорно за подготвувањето и објективното презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија, и за интерна контрола што е релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи што се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали е резултат на измама или грешка.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со Меѓународните стандарди за ревизија кои се во примена во Република Северна Македонија, објавени во Службен весник на Република Македонија број 79 од 2010 година. Тие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата за да добиеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување.

Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјално погрешно прикажување на финансиските извештаи, без разлика дали е резултат на измама или грешка. Кога ги прави тие проценки на ризикот, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи на Друштвото за да обликува ревизорски постапки што се соодветни во околностите, но не за целта на изразување на мислење за ефективност на интерната контрола на Друштвото. Ревизијата исто така вклучува и оценка на соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на раководството, како и оценка на севкупното презентирање на финансиските извештаи.

Ние веруваме дека ревизорските докази што ги имаме прибавено се доволни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

Мислење

Според наше мислење, финансиските извештаи објективно ја презентираат, во сите материјални аспекти, финансиската состојба на Рудници БАЊАНИ АД Скопје заклучно со 31 декември 2023 година, како и неговата финансиска успешност и неговите парични текови за годината што заврши тогаш во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија.

Извештај за други правни и регулативни барања


Раководството на Друштвото, исто така, е одговорно за подготвување на годишниот извештај за работа во согласност со член 384 од Законот за трговски друштва. Наша одговорност во согласност со Законот за ревизија е да известиме дали годишниот извештај за работа е конзистентен со годишната сметка и финансиските извештаи за годината што заврши на 31 декември 2023 година. Нашата работа во однос на годишниот извештај за работа е извршена во согласност со МСР 720 и е ограничена на известување дали историските финансиски информации прикажани во годишниот извештај за работа се конзистентни со годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи.

Финансиските информации во годишниот извештај за работа се конзистентни, во сите материјални аспекти, со годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи на Рудници БАЊАНИ АД Скопје за годината што заврши на 31 декември 2023 година.

Скопје, 28 февруари 2024 година

Овластен ревизор


Љупчо Пецев



Друштво за ревизија
ПЕЦЕВ РЕВИЗИЈА
ДООЕЛ Скопје

Управител

Љупчо Пецев



Рудници БАЊАНИ АД Скопје

БИЛАНС НА УСПЕХ за годината што заврши на 31 декември 2023 година

во илјади денари	Белешки	2023	2022
Приходи од продажба	6	73.694	77.854
Останати оперативни приходи	7	2.415	9.593
Вкупно оперативни приходи		76.109	87.447
Промена на вредноста на залихите на готовите производи и производството во тек	8	-904	-415
Потрошени материјали и ситен инвентар	9	-3.237	-3.335
Трошоци за вработените	10	-29.009	-30.480
Амортизација	14,15	-10.564	-9.417
Набавна вредност на продадени стоки		-25	-3.160
Останати оперативни расходи	11	-30.898	-32.955
Вкупно оперативни расходи		-73.733	-79.347
Добивка од оперативно работење		1.472	7.685
Финансиски приходи	12	3.023	1.606
Финансиски расходи	12	-1	-3
Добивка пред оданочување		4.494	9.288
Данок на добивка	13	-	-422
Добивка по оданочување		4.494	8.866
Основна заработувачка по акција во денари	14	75,05	147,78

Одборот на директори на Рудници БАЊАНИ АД Скопје ги усвои овие финансиски извештаи на 22 февруари 2024 година и ги предложи на Собранието на акционери за одобрување

Прв генерален директор



Белешките содржани од страна 10 до 30 се составен дел на овие финансиски извештаи

Рудници БАЊАНИ АД Скопје

ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА
за годината завршена на 31 декември 2023 година

во илјади денари	Белешки	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Добивка по оданочување		4.494	8.866
Останата сеопфатна добивка			
Нереализирани добивки (загуби) од вложувања расположливи за продажба		-	-
Ревалоризација на недвижности, постројки и опрема		-	-
Вкупно останата сеопфатна добивка		<u>-</u>	<u>-</u>
ВКУПНА СЕОПФАТНА ДОБИВКА ЗА ГОДИНАТА		<u>4.494</u>	<u>8.866</u>

Белешките содржани од страна 10 до 30 се составен
дел на овие финансиски извештаи

Рудници БАЊАНИ АД Скопје

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА
на 31 декември 2023 година

во илјади денари	Белешки	2023	2022
СРЕДСТВА			
Нематеријални средства	15	-	-
Материјални средства	15	46.969	50.815
Аванси за материјални средства		1.227	129
Вложувања во недвижности	16	20.370	21.179
Вложувања расположливи за продажба	17	31.338	-
Вкупно долгорочни средства		99.904	72.123
Залихи	18	4.631	5.446
Побарувања од купувачи	19	24.193	19.150
Побарувања за аванси	20	20	-
Останати краткорочни побарувања	21	1.189	137
Краткорочни финансиски средства	22	15.000	40.000
Активни временски разграничувања		-	-
Парични средства	23	22.253	29.472
Вкупно тековни средства		67.286	94.205
ВКУПНО СРЕДСТВА		167.190	166.328
КАПИТАЛ И ОБВРСКИ			
Акционерски капитал		101.528	101.528
Сопствени акции		-3.637	-3.326
Законски и други резерви		43.374	35.899
Ревалоризациони резерви		1.640	1.640
Акумулирана добивка		18.730	24.111
Вкупно капитал и резерви		161.635	159.852
Долгорочни кредити		-	-
Обврски спрема добавувачи	24	2.813	3.223
Останати краткорочни обврски	25	2.315	2.516
Обврски за аванси и депозити	26	-	246
Краткорочни финансиски обврски		-	-
Пасивни временски разграничувања		427	491
Вкупно тековни обврски		5.555	6.476
ВКУПНО КАПИТАЛ И ОБВРСКИ		167.190	166.328

Белешките содржани од страна 10 до 30 се составен
дел на овие финансиски извештаи

Рудници БАЊАНИ АД Скопје

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО ГЛАВНИНАТА
за годината што заврши на 31 декември 2023 година

2023 година

во илјади денари	Акционер. капитал	Сопствени акции	Законски и останати резерви	Ревалор. резерви	Нераспред. добивка	Вкупно капитал
Состојба 01.01.2023	101.528	-3.326	35.899	1.640	24.111	159.852
Сеопфатна добивка						
Добивка од 2023 година	-	-	-	-	4.494	4.494
Друга сеопфатна добивка	-	-	-	-	-	-
Вкупно сеопфатна добивка	-	-	-	-	4.494	4.494
Трансакции со сопствениците						
Откупени сопствени акции	-	-311	-	-	-	-311
Распределено за дивиденда	-	-	-	-	-2.400	-2.400
Издвоено за инвестиции во основни средства	-	-	7.475	-	-7.475	-
Состојба 31.12.2023	101.528	-3.637	43.374	1.640	18.730	161.635

2022 година

во илјади денари	Акционер. капитал	Сопствени акции	Законски и останати резерви	Ревалор. резерви	Нераспред. добивка	Вкупно капитал
Состојба 01.01.2022	101.528	-3.326	35.023	1.640	16.121	150.986
Сеопфатна добивка						
Добивка од 2022 година	-	-	-	-	8.866	8.866
Друга сеопфатна добивка	-	-	-	-	-	-
Вкупно сеопфатна добивка	-	-	-	-	8.866	8.866
Трансакции со сопствениците						
Откупени сопствени акции	-	-	-	-	-	0
Распределено за дивиденда	-	-	-	-	-	0
Издвоено за инвестиции во основни средства	-	-	876	-	-876	-
Состојба 31.12.2022	101.528	-3.326	35.899	1.640	24.111	159.852

Белешките содржани од страна 10 до 30 се составен
дел на овие финансиски извештаи

Рудници БАЊАНИ АД Скопје

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ
за годината што заврши на 31 декември 2023 година

во илјади денари	<u>2023</u>	<u>2022</u>
А. Парични текови од деловни активности		
Нето добивка	4.494	8.866
Амортизација	10.564	9.417
Добивка / загуба од продажба и неотпишана вредност на расходувани основни средства		-1.532
Залихи	815	5.615
Побарувања од купувачи	-5.043	2.286
Останати краткорочни побарувања	-1.052	538
Побарувања за аванси	-20	-
Активни временски разграничувања	-	-
Обврски спрема добавувачи	-410	-692
Останати краткорочни обврски	-367	1.872
Обврски за аванси и депозити	-246	-2.466
Пасивни временски разграничувања	-64	-67
Нето парични текови од деловни активности	8.671	23.837
Б. Парични текови од инвестициони активности		
Набавки на основни средства	-5.909	-33.800
Аванси за основни средства	-1.098	11.199
Набавки на нематеријални средства	-	-
Прилив од продадени материјални средства	-	1.532
Одлив за вложувања расположливи за продажба	-31.338	-
Прилив од краткорочни финансиски вложувања	25.000	-
Нето парични текови од инвестициони активности	-13.345	-21.069
В. Парични текови од финансиски активности		
Прилив / одлив од кредити	-	-
Прилив од нова емисија на акции	-	-
Откупени сопствени акции	-311	-
Исплатена награда од добивката	-	-
Исплатена дивиденда на акционерите	-2.234	-8
Нето парични текови од финансиски активности	-2.545	-8
НАМАЛУВАЊЕ / ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА	-7.219	2.760
Парични средства на почетокот на годината	29.472	26.712
Парични средства на крајот на годината	22.253	29.472

Белешките содржани од страна 10 до 30 се составен дел на овие финансиски извештаи

Рудници БАЊАНИ АД Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

1. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ ЗА ДРУШТВОТО

1.1. Рудници БАЊАНИ акционерско друштво с. Кучевиште Скопје основано е и работи во Република Северна Македонија.

Приоритена дејност што ја обавуваат Рудници БАЊАНИ АД Скопје е вадење на декоративен камен и камен за градежништвото, варовник, суров гипс, креда и шкрилци.

Друштвото е регистрирано и за вршење на надворешно-трговски промет.

1.2. Акционерската главнина на Рудници БАЊАНИ АД Скопје се состои од 65.502 обични акции со вкупна номинална вредност од 1.637.550 евра. Номиналната вредност на една акција изнесува 25 евра.

На 31.12.2023 година Рудници БАЊАНИ АД Скопје има откупено 6.012 сопствени акции што претставува 9,18% од основната главнина на Друштвото. На 31.12.2022 година Рудници БАЊАНИ АД Скопје имаше откупено 5.507 сопствени акции што претставува 8,41% од основната главнина на Друштвото.

Во рамките на акционерската главнина на Рудници БАЊАНИ АД Скопје нема приоритетни акции.

Акционери со учество поголемо од 5% во издадените акции на Рудници БАЊАНИ АД Скопје на 31.12.2023 година и на 31.12.2022 година се: Божо Рајчиќ 25,01%, Аница Пецевска-Рајчиќ 25,00% и Миле Стефанов 7,02%.

1.3. На ден 31.12.2023 година бројот на вработените во Рудници БАЊАНИ АД Скопје изнесуваше 37 лица, а на 31.12.2022 година во Рудници БАЊАНИ АД Скопје беа вработени 38 лица.

1.4 Седиштето на Друштвото е во с. Кучевиште, Општина Чучер Сандево.

2. ОСНОВИ ЗА ПОДГОТВУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

2.1. Прописи

Финансиските извештаи на Рудници БАЊАНИ АД Скопје се подготвени во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија.

Рудници БАЊАНИ АД Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

Сметководствени стандарди прифатени во Република Северна Македонија се Меѓународните стандарди за финансиско известување што се објавени во Правилникот за водење на сметководство во Службен весник на Република Македонија број 159 од 29 декември 2009 година, а применливи се од 01 јануари 2010 година.

Финансиските извештаи се прикажани во илјади денари, освен ако не е поинаку наведено. Таму каде што е потребно, споредбените податоци се прилагодени и усогласени со цел да одговараат на извршеното прикажување во тековната година.

2.2. Основни сметководствени методи

Финансиските извештаи се подготвени врз основа на методот на набавна вредност.

2.3. Континуитет во работењето

Финансиските извештаи се подготвени врз основа на претпоставката за континуитет во работењето. Тоа значи дека Друштвото ќе продолжи да работи во догледна иднина.

2.4. Користење на сметководствени проценки и расудувања

При подготвувањето на финансиските извештаи Друштвото применува одредени сметководствени проценки. Некои ставки во финансиските извештаи се проценуваат затоа што неможат прецизно да се измерат. Проценувањето вклучува расудувања што се засновани на последни расположливи информации.

Сметководствени проценки се употребуваат при проценување на корисниот век на употреба на материјалните и нематеријалните средства, објективната вредност на побарувањата, односно нивната наплатливост и други ставки.

Во текот на периодите одредени проценки може да се ревидираат доколку се случат промени во околностите што биле основа за проценката, како резултат на нови информации или последователни случувања.

3. ОСНОВНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

Основните сметководствени политики применети при изготвување на финансиските извештаи се прикажани во понатамошниот текст.

3.1. Политика на евидентирање на приходите

Приходите од продажба на производи, стоки и услуги се мерат според објективната вредност на надоместокот кој е примен или се побарува. Приходите од продажба на производи и трговски стоки се признаваат во моментот на нивната испорака и прифаќање од страна на купувачите. Приходите од продажба на услуги се признаваат во моментот на извршување на услугите имајќи го во предвид степенот на завршеност на услугата.

Рудници БАЊАНИ АД Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

3.2. Приходи од камати

Каматите настанати по основ на побарувања од деловни односи и пласмани се искажуваат како приходи од камати во рамките на финансиските приходи. Приходите од камати се признаваат на пресметковна основа за периодот за кој се однесуваат.

3.3. Расходи за камати

Каматите настанати по основ на финансиски обврски, како и по основ на обврски од деловни односи се искажуваат како расходи од камати во рамките на финансиските расходи. Расходите од камати се признаваат на пресметковна основа за периодот за кој се однесуваат.

3.4. Тековно и инвестиционо одржување

Трошоците за тековно и инвестиционо одржување на основните средства се евидентираат на товар на расходите во периодот на нивното настанување.

Реконструкциите и адаптациите со кои се менува капацитетот или намената на основните средства се книжат како зголемување на вредноста на основните средства.

3.5. Основни средства

Набавките на основните средства во текот на годината се евидентираат по набавна вредност. Набавната вредност на основните средства се состои од фактурната вредност на набавените основни средства зголемена за сите трошоци настанати до нивното ставање во употреба. Во согласност со прописите кои порано беа во примена, основните средства се ревалоризираа на крајот на годината. Ревалоризација се вршеше на набавната или претходно ревалоризираната вредност на средствата и на исправката на вредноста со примена на официјални коефициенти за ревалоризација. Нето ефектот од ревалоризацијата е евидентиран како ревалоризациона резерва. Последна ревалоризација Друштвото изврши во 2000 година.

Основните средства се поделени во групи, односно подгрупи по кои се врши пресметка на амортизацијата до нивниот потполн отпис.

Позитивната разлика настаната при продажба на основни средства се книжи во корист на добивка од продажба, а негативната разлика се книжи на товар на загуба од продажба. Неотпишаната вредност на оттуѓените и расходувани основни средства се книжи на товар на останатите оперативни расходи.

Рудници БАЊАНИ АД Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

3.6. Амортизација

Набавната вредност на основните средства се амортизира во еднакви годишни износи во текот на предвидениот век на употреба на основните средства.

Стапките што се применуваат за амортизација на основните средства што ги поседува Рудници БАЊАНИ АД Скопје се како што следи:

Градежни објекти	2,5-10%
Производна опрема	10-15%
Патнички моторни возила, возила на моторен погон и приклучни уреди	25%
Компјутерска опрема со софтвер, телекомуникациска опрема	25%
Мебел, деловен инвентар, опрема за затоплување, вентилација и за одржување на канцелариски и други простории, канцелариски и друг мебел, како и друга опрема за вршење на канцелариски работи	20%
Останата неспомнатата опрема	10-15%
Долгорочни нематеријални средства	20%

Амортизација не се пресметува за ставките: земјиште, инвестиции во тек и уметнички слики.

3.7. Оштетување (обезвреднување) на нефинансиските средства

Недвижностите, постројките и опремата се проверуваат од можни обезвреднувања секогаш кога постојат услови кои укажуваат дека нивната сметководствена вредност е повисока од проценетата надоместувачка вредност. Загуба од оштетување (обезвреднување) се евидентира за износот за кој сегашната вредност ја надминува надоместувачката вредност на средството. Надоместувачката вредност претставува повисока вредност од нето продажната цена на средството и неговата употребна вредност. Нето продажната цена е износ што се добива од продажба на средството во трансакција помеѓу добро известени субјекти. Употребната вредност е сегашна вредност на проценетите идни готовински приливи што се очекува да произлезат од континуираната употреба на средствата и од нивното оттуѓување на крајот од употребниот век. Надоместувачкиот износ се проценува за поединечните средства или доколку тоа не е можно за целата група на средства која генерира готовински прилив.

3.8. Залихи

Залихите на материјали и трговски стоки се искажуваат по набавна вредност, заедно со трошоците за нивна набавка. Залихите на готови производи и производството во тек се водат по цена на чинење, која ги опфаќа директните материјални трошоци и производната режија.

Рудници БАЊАНИ АД Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

3.9. Побарувања по основ на продажба

Побарувањата по основ на продажба ги опфаќаат сите побарувања за испорачаните производи, стоки и услуги, намалени за исправка на вредноста за ненаплатливите побарувања. Исправката на вредноста на сите побарувања кои се сметаат за ненаплативи се врши врз основа на проценка на крајот од годината. Последователната наплата на претходно отпишаните износи на побарувања се признава во рамките на останатите оперативни приходи.

3.10. Парични средства

Паричните средства се состојат од парични средства на жиро сметки во банките, девизни сметки во банките, денарска и девизна благајна и други парични средства.

3.11. Пресметка на странските средства за плаќање и сметководствен третман на курсните разлики

Побарувањата и обврските во странски средства за плаќање се искажуваат во денарска противвредност по средниот официјален курс што го објавува Народната банка на Република Северна Македонија на денот на извештајот на финансиската состојба.

Позитивните и негативните курсни разлики кои настануваат при искажувањето на побарувањата, обврските и кредитите од странски средства за плаќање во нивна денарска противвредност, како и курсните разлики што настануваат во текот на годината по основ на продажба и набавка на стоки, се искажуваат во билансот на успех како дел од финансиските приходи и финансиските расходи.

3.12. Капитал, сопствени акции, резерви и акумулирана добивка

Акционерски капитал

Акционерскиот капитал се состои од обични акции. Акционерскиот капитал ја претставува номиналната вредност на емитираните акции.

Откупени сопствени акции

Акциите кои се издадени од Друштвото и кои се купени од истото се евидентираат како сопствени (резервски) акции. Тие се признаваат по нивната набавна вредност во која се вклучени и трансакционите трошоци, а се прикажуваат како намалување на капиталот на Друштвото.

Законски резерви

Законските резерви ги сочинуваат резервите формирани со распределба на дел од нето добивката на Друштвото. Овие резерви можат да бидат употребени за покривање на искажана загуба од работењето на Друштвото.

Рудници БАЊАНИ АД Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

Акумулирана добивка

Акумулираната добивка ги вклучува нераспределената добивка од претходните години, како и добивката по оданочување од тековната година.

3.13. Обврски спрема добавувачи

Обврските спрема добавувачите се искажуваат во висина на номиналните износи што произлегуваат од деловните трансакции. Обврските спрема добавувачите се отпишуваат по истекот на рокот на застареност со одобрување на останатите оперативни приходи.

3.14. Данок на добивка

Согласно измените во даночната регулатива, основа за пресметување на данок на добивка од 2014 година е добивката пред оданочување пресметана според сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија, зголемена за непризнаените расходи за даночни цели и намалена за пропишани даночни ослободувања. Доколку пресметаниот данок од добивка е поголем од износот на пресметаната добивка пред оданочување, за разликата се искажува загуба.

Во периодот 2009 - 2013 година основа за пресметка на данокот на добивка беа повеќе видови расходи кои не се признаваа за целите на оданочувањето, тн. даночно непризнаени расходи. Данок на добивка се плаќаше и се плаќа и при исплатата на дивиденди од добивките остварени во финансиските извештаи за 2009 - 2013 година.

Стапката на данокот на добивка во Република Северна Македонија изнесува 10% (10% и во 2022 година).

3.15. Користи за вработените

Придонеси за вработените

Друштвото во текот на своето нормално работење врши исплати во корист на своите вработени за пензиско осигурување, здравствено осигурување, вработување и персонален данок на доход во согласност со важечките законски стапки во текот на годината. Основица за пресметка на придонесите претставува бруто платата. Друштвото плаќа придонес за пензиско осигурување во првиот и вториот пензиски столб, односно во Државниот пензиски фонд, а дел и во приватни пензиски фондови. Не постојат дополнителни обврски во врска со овие пензиски планови.

Обврски при престанок на работниот однос

Друштвото, во согласност со домашните законски прописи, на вработените што се пензионираат или им престанува работниот однос поради технолошки, организациони или економски причини им исплаќа соодветен надомест. Друштвото нема направено резервирање за овие права на вработените затоа што се смета дека износот е нематеријален за финансиските извештаи.

Рудници БАЊАНИ АД Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

3.16. Резервирања

Резервирања се признаваат и пресметуваат кога Друштвото има правна обврска или обврска која произлегува од договор како резултат на минат настан и кога е веројатно дека ќе биде потребен одлив на средства со цел да се подмири обврската и кога може да се направи разумна проценка на износот. Резервирањата се проверуваат на секој датум на билансирање и се корегираат со цел да се усогласат со најдобрата тековна проценка.

3.17. Неизвесни обврски и неизвесни средства

Неизвесни обврски се можни обврски што произлегуваат од минати настани, а чие постоење ќе биде потврдено со случување или неслучување на еден или повеќе неизвесни идни настани што не се под контрола на Друштвото. Неизвесните обврски само се обелоденуваат во финансиските извештаи.

Неизвесни средства се можни средства што произлегуваат од минати настани, а чие постоење ќе биде потврдено со случување или неслучување на еден или повеќе неизвесни идни настани што не се под контрола на Друштвото. Неизвесните средства се признаваат ако приливот на економски користи е веројатен.

4. УПРАВУВАЊЕ СО ФИНАНСИСКИ РИЗИК

Во своето работење Друштвото е изложено на повеќе видови на финансиски ризици како што се пазарниот ризик (ризик од промена на девизните курсеви и ризик од промена на цените), кредитниот ризик, ризикот од промена на каматните стапки и ризикот од неликвидност. За управување со финансиските ризици е надлежен Одборот на директори. Основата на управувањето со финансискиот ризик се состои во изнаоѓање начини за навремено минимизирање на потенцијалните негативни ефекти.

4.1. Пазарен ризик

Ризик од промени на девизниот курс

Рудници БАЊАНИ АД Скопје во своето работење стапува во меѓународни трансакции заради продажби и набавки на производи, стоки и услуги во мал обем. Овие трансакции се искажани во странски валути.

Друштвото не користи соодветни финансиски инструменти за да го намали овој ризик, бидејќи вакви инструменти не се во примена во Република Северна Македонија. Поради тоа, Друштвото е изложено на минимален ризик поврзан со можните флукуации на курсевите на странските валути.

Рудници БАЊАНИ АД Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

Ризик од промени на цените

Рудници БАЊАНИ АД Скопје не е изложено на ризик од промена на пазарните цени на вложувањата расположливи за продажба затоа што не поседува вложувања расположливи за продажба.

4.2. Кредитен ризик

Друштвото е изложено на кредитен ризик во случај купувачите на неговите производи да не можат да ги платат своите обврски спрема Друштвото.

Побарувањата од купувачите вклучуваат побарувања од поголем број купувачи со умерени салда, што претставува спроведување на политиката на дисперзија на побарувањата на поголем број купувачи со цел да се избегне зависноста од мал број на купувачи.

4.3. Ризик од промени на каматните стапки

Друштвото не е изложено на ризик од промени на каматните стапки бидејќи во своето работење не користи кредити од банките.

4.4. Ризик од ликвидност

Ликвидносен ризик или ризик од неликвидност постои кога Друштвото нема да биде во состојба со паричните средства навремено да ги плаќа обврските спрема доверителите и кредиторите.

Друштвото нема ликвидносни проблеми во работењето затоа што води политика на навремено обезбедување на потребните парични средства за плаќање на доспеаните обврски.

4.5. Ризик од финансирање

Друштвото го следи ризикот од финансирање преку показателот за задолженост. Овој показател се пресметува како однос меѓу нето обврските и вкупниот капитал. Нето обврските се пресметуваат како разлика помеѓу вкупните кредити (краткорочни и долгорочни) и паричните средства.

Одборот на директори на Рудници БАЊАНИ АД Скопје е надлежен за следење на кредитната задолженост.

4.6. Даночен ризик

Македонската даночна регулатива е подложна на чести промени и различни толкувања. Даночните власти во Република Северна Македонија можат во период од 5 години од датумот на поднесениот даночен извештај да извршат контрола и да утврдат дополнителни даночни обврски и казни. Раководството на Друштвото нема сознанија за околности кои би можеле да доведат до значајни материјални даночни обврски, освен оние евидентирани во финансиските извештаи.

Рудници БАЊАНИ АД Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

5. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ

5.1. Ризик од финансирање

Ризикот од финансирање прикажан преку показателот на кредитната задолженост е како што следи:

во илјади денари	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Обврски по кредити	-	-
Парични средства	<u>-22.253</u>	<u>-29.472</u>
Нето обврски по кредити	-22.253	-29.472
Капитал и резерви	<u>161.635</u>	<u>159.852</u>
% на кредитна задолженост	<u>0,00%</u>	<u>0,00%</u>

Поради тоа што Рудници БАЊАНИ АД Скопје не користи кредити од банките за финансирање на своето работење, Друштвото не е кредитно задолжено и не е изложено на ризик од финансирање.

5.2. Ризик од девизни курсеви

Друштвото влегува во трансакции во странска валута, кои произлегуваат од продажби и набавки на странски пазари, во мал обем и поради тоа истото е изложено на минимален ризик од промени на курсевите на странските валути.

Состојбата со девизните износи на средствата и обврските деноминирани во денари на 31 декември 2023 и 2022 година по валути е следната.

во илјади денари	Средства		Обврски	
	<u>2023</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>
ЕУР	614	82	-	-
УСД	-	-	-	-
	<u>614</u>	<u>82</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Рудници БАЊАНИ АД Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

Сензитивна анализа

Следната табела ја покажува сензитивната анализа на зголемување или намалување на македонскиот денар за 10% во однос на странските валути. Анализата е направена на девизните салда на средствата и обврските на датумот на извештајот на финансиска состојба. Позитивните износи се зголемување на добивката, а негативните се намалување на добивката за соодветниот период.

во илјади денари	Зголемување 10%		Намалување 10%	
	2023	2022	2023	2022
ЕУР	61	8	-61	-8
УСД	-	-	-	-
	<u>61</u>	<u>8</u>	<u>-61</u>	<u>-8</u>

5.3. Ризик од промени на каматните стапки

Друштвото се изложува на ризик од промени на каматните стапки во случај кога користи кредити и позајмици договорени по варијабилни каматни стапки или кога има пласирано средства кај други друштва или банки договорени по варијабилни каматни стапки.

Сметководствената вредност на финансиските средства и обврски според изложеноста на каматниот ризик на крајот од годината е како што следи:

Рудници БАЊАНИ АД Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

во илјади денари	2023	2022
Финансиски средства		
Некаматоносни		
Парични средства	22.253	29.472
Побарувања од купувачи	24.193	19.150
Останати побарувања	1.189	137
Вложувања расположливи за продажба	-	-
	47.635	48.759
Каматоносни со променлива камата		
Вложувања расположливи за продажба	25.000	-
Дадени заеми	-	-
Депозити во банки	-	-
	25.000	-
Каматоносни со фиксна камата		
Вложувања расположливи за продажба	6.338	-
Дадени заеми	-	-
Депозити во банки	15.000	40.000
	21.338	40.000
	93.973	88.759
Финансиски обврски		
Некаматоносни		
Обврски спрема добавувачи	2.813	3.223
Останати тековни обврски	2.315	2.516
	5.128	5.739
Каматоносни со променлива камата		
Обврски по кредити	-	-
	5.128	5.739
	5.128	5.739

Следната табела ја покажува сензитивната анализа на зголемување или намалување за еден процентен поен на каматните стапки на дадените депозити и неотплатените кредити. Анализата е направена на салдата на депозити и неотплатени кредити на датумот на извештајот на финансиска состојба. Позитивните износи се зголемување на добивката, а негативните се намалувања на добивката за соодветниот период.

во илјади денари	зголемување		намалување	
	2023	2022	2023	2022
Вложувања расположливи за продажба	250	0	-250	0
Земени кредити	-	-	-	-
	250	0	-250	0
	250	0	-250	0

Рудници БАЊАНИ АД Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

5.4. Ризик од ликвидност

Следната табела дава приказ на роковите за плаќање на финансиските обврски на Друштвото со состојба на 31 декември 2023 и 2022 година:

31.12.2023 година

во илјади денари	до 3 месеци	3-6 месеци	6-12 месеци	над 12 месеци	Вкупно
Обврски за кредити	-	-	-	-	0
Обврски спрема добавувачи	2.813	-	-	-	2.813
Останати обврски	2.315	-	-	-	2.315
	<u>5.128</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>5.128</u>

31.12.2022 година

во илјади денари	до 3 месеци	3-6 месеци	6-12 месеци	над 12 месеци	Вкупно
Обврски за кредити	-	-	-	-	0
Обврски спрема добавувачи	3.223	-	-	-	3.223
Останати обврски	2.516	-	-	-	2.516
	<u>5.739</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>5.739</u>

Следната табела дава приказ на старосната структура на финансиските средства на Друштвото со состојба на 31 декември 2023 и 2022 година:

31.12.2023 година

во илјади денари	недоспеани и досп. до 3 м.	3-6 месеци	6-12 месеци	над 12 месеци	Вкупно
Парични средства	22.253	-	-	-	22.253
Побарувања од купувачи	8.604	7.339	4.572	3.678	24.193
Останати побарувања	1.189	-	-	-	1.189
Вложувања расположливи за продажба	-	-	-	31.338	-
	<u>32.046</u>	<u>7.339</u>	<u>4.572</u>	<u>35.016</u>	<u>47.635</u>

Рудници БАЊАНИ АД Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

31.12.2022 година

во илјади денари	недоспеани и досп. до 3 м.	3-6 месеци	6-12 месеци	над 12 месеци	Вкупно
Парични средства	29.472	-	-	-	29.472
Побарувања од купувачи	11.737	5.943	549	921	19.150
Останати побарувања	137	-	-	-	137
Вложувања расположливи за продажба	-	-	-	-	-
	41.346	5.943	549	921	48.759

6. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА

во илјади денари	2023	2022
Приходи од продажба на производи, стоки и услуги на домашен пазар	69.145	75.248
Приходи од продажба на производи, стоки и услуги на странски пазар	537	503
Приходи од наемнина	3.440	2.103
Останати приходи од продажба	572	-
Вкупно	73.694	77.854

7. ОСТАНАТИ ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ

во илјади денари	2023	2022
Добивка од продажба на основни средства	66	1.532
Приходи од наплатени отпишани побарувања	2.339	8.036
Приходи од отпис на обврски	-	-
Останато	10	25
Вкупно	2.415	9.593

Рудници БАЊАНИ АД Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

8. ПРОМЕНА НА ВРЕДНОСТА НА ЗАЛИХИТЕ НА ГОТОВИТЕ ПРОИЗВОДИ И ПРОИЗВОДСТВОТО ВО ТЕК

во илјади денари	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Состојба на почетокот на годината	3.260	6.048
Состојба на крајот на годината (без кусоци, вишоци, кало, растур)	<u>2.356</u>	<u>5.633</u>
Вкупно	<u><u>-904</u></u>	<u><u>-415</u></u>

9. ПОТРОШЕНИ МАТЕРИЈАЛИ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И СИТЕН ИНВЕНТАР

во илјади денари	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Потрошени суровини и материјали	1.654	2.261
Потрошени резервни делови	1.023	834
Отпис на ситен инвентар	<u>560</u>	<u>240</u>
Вкупно	<u><u>3.237</u></u>	<u><u>3.335</u></u>

10. ТРОШОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ

во илјади денари	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Бруто плати	27.514	29.068
Други надоместоци за вработените	<u>1.495</u>	<u>1.412</u>
Вкупно	<u><u>29.009</u></u>	<u><u>30.480</u></u>

Рудници БАЊАНИ АД Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

11. ОСТАНАТИ ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ

во илјади денари	2023	2022
Енергија	12.350	12.418
Транспортни услуги	2.941	3.332
Услуги за одржување и заштита	4.417	3.251
Други производни услуги	6.653	7.174
Комунални услуги	421	436
Репрезентација, спонзорства, донации	113	142
Даноци и други давачки независни од финансискиот резултат	377	231
Вредносно усогласување, кало и растур на залихи	20	2.373
Надоместоци за Одборот на директори	960	816
Трошоци за осигурување	593	488
Останато	2.053	2.294
Вкупно	30.898	32.955

12. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ / РАСХОДИ

во илјади денари	2023	2022
Приходи од камати	3.023	1.606
Позитивни курсни разлики	-	-
Вкупно финансиски приходи	3.023	1.606
Расходи за камати	-	-
Негативни курсни разлики	-1	-3
Вкупно финансиски расходи	-1	-3
Нето финансиски приходи / расходи	3.022	1.603

Рудници БАЊАНИ АД Скопје
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

13. ДАНОК НА ДОБИВКА

во илјади денари	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Добивка пред оданочување	4.494	9.288
Даночно непризнаени расходи	713	1.715
Даночна основа	<u>5.207</u>	<u>11.003</u>
Намалување на даночната основа	-5.207	-6.779
Даночна основа по намалување	<u>0</u>	<u>4.224</u>
Данок на добивка по стапка од 10%	0	422
Намалување на пресметаниот данок	-	-
Данок на добивка по намалување	<u>0</u>	<u>422</u>
Ефективна даночна стапка	<u>0,00%</u>	<u>4,55%</u>

14. ОСНОВНА ЗАРАБОТУВАЧКА ПО АКЦИЈА

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Заработувачка која им припаѓа на имателите на обични акции	4.494	8.866
Пондериран просечен број на обични акции во оптек	<u>59.884</u>	<u>59.995</u>
Основна заработувачка по акција во денари	<u>75,05</u>	<u>147,78</u>

Основната заработувачка по акција се пресметува со делење на нето добивката која им припаѓа на имателите на обични акции (по намалувањето за делот од добивката по оданочување за имателите на приоритетни акции) со пондерираниот просечен број на обични акции во оптек во текот на годината.

Поради тоа што Рудници БАЊАНИ АД Скопје нема издадено приоритетни акции целата добивка по оданочување припаѓа на имателите на обични акции.

Разводната заработувачка по акција не е пресметана затоа што Рудници БАЊАНИ АД Скопје нема издадено разводнувачки потенцијални обични акции.

15. ОСНОВНИ СРЕДСТВА

Ревалоризираната набавна вредност на основните средства и нивната исправка на вредноста е како што следи:

Рудници БАЊАНИ АД Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

2023 година

во илјади денари	Земјиште	Градежни објекти	Опрема	Инвестиц. во тек	Вкупно	Нематер. средства
Набавна или ревалоризирана вред.						
Состојба 01.01.2023	-	134.805	182.291	-	317.096	266
Нови набавки	-	-	5.909	-	5.909	-
Пренос од аванси	-	-	-	-	0	-
Прекнижено на вложувања во недвижности	-	-	-	-	0	-
Заокружување	-	-	-	-	0	-
Расходување, продажба, раскниж.	-	-	-193	-	-193	-
Состојба 31.12.2023	-	134.805	188.007	-	322.812	266
Исправка на вредност						
Состојба 01.01.2023	-	125.000	141.281	-	266.281	266
Амортизација	-	1.190	8.566	-	9.756	-
Прекнижено на вложувања во недвижности	-	-	-	-	0	-
Заокружување	-	-	-1	-	-1	-
Расходување, продажба, раскниж.	-	-	-193	-	-193	-
Состојба 31.12.2023	-	126.190	149.653	-	275.843	266
СЕГАШНА ВРЕДНОСТ НА						
31.12.2023	-	8.615	38.354	-	46.969	-

2022 година

во илјади денари	Земјиште	Градежни објекти	Опрема	Инвестиц. во тек	Вкупно	Нематер. средства
Набавна или ревалоризирана вред.						
Состојба 01.01.2022	-	155.927	233.036	-	388.963	266
Нови набавки	-	-	22.473	-	22.473	-
Пренос од аванси	-	-	11.327	-	11.327	-
Прекнижено на вложувања во недвижности	-	-21.122	-	-	-21.122	-
Заокружување	-	-	1	-	1	-
Расходување, продажба, раскниж.	-	-	-84.546	-	-84.546	-
Состојба 31.12.2022	-	134.805	182.291	-	317.096	266
Исправка на вредност						
Состојба 01.01.2022	-	132.092	218.369	-	350.461	266
Амортизација	-	1.152	7.458	-	8.610	-
Прекнижено на вложувања во недвижности	-	-8.244	-	-	-8.244	-
Заокружување	-	-	-	-	0	-
Расходување, продажба, раскниж.	-	-	-84.546	-	-84.546	-
Состојба 31.12.2022	-	125.000	141.281	-	266.281	266
СЕГАШНА ВРЕДНОСТ НА						
31.12.2022	-	9.805	41.010	-	50.815	-

Рудници БАЊАНИ АД Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

16. ВЛОЖУВАЊА ВО НЕДВИЖНОСТИ

во илјади денари	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Набавна вредност		
Состојба на 1 јануари	34.843	13.721
Набавки	-	-
Пренос од основни средства	-	21.122
Состојба на 31 декември	<u>34.843</u>	<u>34.843</u>
Акумулирана амортизација		
Состојба на 1 јануари	13.664	4.613
Пренос од основни средства	-	8.244
Амортизација за тековната година	808	808
Заокружување	1	-1
Состојба на 31 декември	<u>14.473</u>	<u>13.664</u>
Сегашна вредност на 31 декември	<u>20.370</u>	<u>21.179</u>

17. ВЛОЖУВАЊА РАСПОЛОЖЛИВИ ЗА ПРОДАЖБА

во илјади денари	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Вложувања во акции на трговски друштва котирани на Берза	-	-
Вложувања во удели на трговски друштва	-	-
Вложувања во инвестиционен фонд	31.338	-
ВКУПНО	<u>31.338</u>	<u>0</u>

18. ЗАЛИХИ

во илјади денари	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Суровини и материјали	1.533	1.882
Резервни делови	763	304
Ситен инвентар, амбалажа и авто гуми	-	-
Недовршено производство	-	475
Готови производи	2.335	2.785
Трговски стоки	-	-
Вкупно	<u>4.631</u>	<u>5.446</u>

Рудници БАЊАНИ АД Скопје
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

19. ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИ

во илјади денари	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Побарувања од купувачи во земјата	44.476	41.668
Побарувања од купувачи во странство	-	-
Вкупно побарувања од купувачи - бруто	<u>44.476</u>	<u>41.668</u>
Исправка на вредност	-20.283	-22.518
Вкупно побарувања од купувачи - нето	<u>24.193</u>	<u>19.150</u>

20. ПОБАРУВАЊА ЗА АВАНСИ

во илјади денари	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Побарувања за аванси дадени во земјата	20	-
Побарувања за аванси дадени во странство	-	-
Вкупно	<u>20</u>	<u>0</u>

21. ОСТАНАТИ КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА

во илјади денари	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Побарувања за повеќе платен данок на добивка	430	79
Побарувања за данок на додадена вредност	1	48
Побарувања од вработените	-	-
Побарувања за камата	756	10
Останато	2	-
Вкупно	<u>1.189</u>	<u>137</u>

22. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА

во илјади денари	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Депозити во банки	15.000	40.000
Краткорочни позајмици	-	-
Вкупно	<u>15.000</u>	<u>40.000</u>

Рудници БАЊАНИ АД Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

Депозитите во банки на 31.12.2023 година се со период на орочување од 12 месеци и со фиксна каматна стапка. Депозитите во банки на 31.12.2022 година беа со период на орочување од шест месеци до една година и со фиксна каматна стапка.

23. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА

во илјади денари	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Жиро сметка	21.552	29.353
Денарска благајна	87	37
Девизна сметка	614	82
Девизна благајна	-	-
Вкупно	<u>22.253</u>	<u>29.472</u>

24. ОБВРСКИ СПРЕМА ДОБАВУВАЧИ

во илјади денари	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Обврски спрема добавувачи во земјата	2.813	3.223
Обврски спрема добавувачи во странство	-	-
Обврски за нефактурирани стоки, материјали и услуги	-	-
Вкупно	<u>2.813</u>	<u>3.223</u>

25. ОСТАНАТИ КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ

во илјади денари	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Обврски за данок на додадена вредност	764	602
Обврски за данок на добивка	38	-
Обврски за бруто плати	772	1.333
Обврски за неисплатена дивиденда на акционери	679	530
Обврски спрема вработените	-	-
Останато	62	51
Вкупно	<u>2.315</u>	<u>2.516</u>

Рудници БАЊАНИ АД Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

26. ОБВРСКИ ЗА АВАНСИ И ДЕПОЗИТИ

во илјади денари	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Обврски за примени аванси од земјата	-	246
Обврски за примени аванси од странство	-	-
Обврски за примени депозити	-	-
Вкупно	<u>0</u>	<u>246</u>

27. ДЕВИЗНИ КУРСЕВИ

Официјалните девизни курсеви користени при прикажувањето на билансните позиции деноминирани во странска валута на 31 декември се следните:

во денари	<u>2023</u>	<u>2022</u>
EUR	61,4950	61,4932
USD	55,6516	57,6535

28. ПОТЕНЦИЈАЛНИ ОБВРСКИ

Со состојба 31 декември 2023 година спрема Рудници БАЊАНИ АД Скопје не се покренати судски постапки од кои може да произлезат материјално значајни обврски.

Рудници БАЊАНИ АД Скопје на 31.12.2023 година има обврска по основ на издадени гаранции од банки кон доверители во износ од 1.198 илјади денари (265 илјади денари на 31.12.2022 година).

29. НАСТАНИ ПО ДАТУМОТ НА ИЗВЕСТУВАЧКИОТ ПЕРИОД

По датумот на известувачкиот период не се случиле настани што треба да се обелоденат во овие финансиски извештаи.